

| Предметна програма од прв циклус студии | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|--|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Челични конструкции на згради | | | | | | | | |
| 2. | Код | ИК-3 | | | | | | | | |
| 3. | Студиска програма | Градежништво | | | | | | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје (Градежен факултет – Скопје) Катедра за метални конструкции | | | | | | | | |
| 5. | Степен | прв циклус на студии | | | | | | | | |
| 6. | Академска година/семестар | 3 | V | Број на ЕКТС | 5 | | | | | |
| 8. | Наставник | проф. д-р Петар Цветановски | | | | | | | | |
| 9. | Предуслов за запишување на Предметот | Основи на челични конструкции | | | | | | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на принципите и правилата за проектирање на челични конструкции на згради. Изучување на карактеристиките на конструктивните системи и конструктивните детали. Студентот се стекнува со знаења и способности да учествува во проектирањето и изведбата на челични конструкции на згради, а со потребно искуство и допонителни знаења стекнати на вториот циклус може самостојно да проектира/изведува. | | | | | | | | | |
| 11. | Содржина на програмата: Поделба на челичните конструкции на згради. Натоварувања од ветер, снег и други влијанија.Методи за пресметка на товарните комбинации и анализа на конструкцијата. Диспозиција на носечката конструкција. Обложна конструкција. Покривна конструкција, рожници, спрегови. Конструкција за носење на мостни каранови, крански греди. Конструкција на фасади и вертикални спрегови. Главни носачи, статички системи и конструктивни типови. Пресметка на стабилноста на столбовите. Детали и пресметка на стапалата кај столбовите. Лежишта и зглобови. Конструктивни системи на повеќекратни згради. | | | | | | | | | |
| 12. | Методи на учење: Теориска настава, теренска показна настава, аудиториски вежби, изработка на проектна задача, самостојно учење | | | | | | | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на часови | 150 часа | | | | | | | | |
| 14. | Распределба на расположивото време | 45+30+25+20+30 | | | | | | | | |
| 15. | Форми на наставни активности | 15.1. | Предавања - теоретска настава | 45 часа | | | | | | |
| | | 15.2. | вежби (аудиториски) | 30 часа | | | | | | |
| 16. | Други форми на активност | 16.1. | Проектна задача | 25 часа | | | | | | |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | 20 часа | | | | | | |
| | | 16.3. | Домашно учење | 30 часа | | | | | | |
| 17. | Начин на оценување | | | | | | | | | |
| | 17.1. | Тестови | 2 по 15 + 30 (завршен испит) | 60 бода | | | | | | |
| | 17.2. | Проектна задача | | 30 бода | | | | | | |
| | 17.3. | Активност и учество | | 10 бода | | | | | | |
| 18. | Критериуми за оцена | до 50 бода | 5 (пет) (F) | | | | | | | |
| | | од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | | | | | | | |
| | | од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | | | | | | | |
| | | од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | | | | | | | |
| | | од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | | | | | | | |
| | | од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | | | | | | | |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | 40 бода (обавезни 50% бодови од 17.2) | | | | | | | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | македонски | | | | | | | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Механизми на интерна евалуација и студентски анкети | | | | | | | | |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА | | | | | | | | | |
| | 22.1. | Задолжителна литература Бр. Автор, наслов, издавач, година | | | | | | | | |
| | | 1. Петар Цветановски, "Челични конструкции во високоградба", скрипта, материјал во електронска форма, 2007 | | | | | | | | |
| | | 2. Петар Цветановски, Денис Поповски, "Решени примери од челични конструкции во високоградба", материјали во електронска форма | | | | | | | | |
| | 22.2. | Дополнителна литература Бр. Автор, наслов, издавач, година | | | | | | | | |
| | | 1. D. Budjevac, "Metalne konstrukcije u zgradarstvu", GK Beograd, 2009 | | | | | | | | |